



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Во согласност со член 3 и член 110 од Законот за високото образование, член 3 од Законот за образование на возрасните, член 249 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Иницијативата на Министерството за образование и наука за реализација на Проектот 30/35, Одлуката на Владата на РМ за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи во учебната 2016/2017 година бр. 42-5253/1, од 19.7.2016 година (Сл. Весник на РМ бр. 135 од 22.7.2016) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-212/7 донесена на 202. седница, одржана на 22.2.2016 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување вонредни студенти на прв циклус студии во рамките на реализацијата на
Проектот 30/35 во учебната 2016/2017 година

I. Број на студенти

Во рамките на реализацијата на Проектот 30/35, на одделни студиски програми од прв циклус студии, за кои се стекнува **универзитетска диплома**, во учебната 2016/2017 година може да се запишат **следниов број студенти**:

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	број на студенти – вонредни	износ на кофинан- сирање (во евра)
Природно-математички факултет	30	200
студии по етнологија и антропологија	15	
студии по математика	15	
наставна математика		
теориска математика		
математичка економија		
математичко програмирање		
математика - информатика (наставна)		
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“	180	200
одделенска настава на македонски наставен јазик	30	
одделенска настава на албански наставен јазик	30	
одделенска настава на турски наставен јазик	15	
предучилишно воспитание на македонски наставен јазик	30	
предучилишно воспитание на албански наставен јазик	30	
предучилишно воспитание на турски наставен јазик	15	
библиотекарство	30	
Шумарски факултет	30	200
-шумарство	10	
екоинженеринг и екоменаџмент	10	
пејзажно дизајнирање	10	
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер	20	200
инженерство на мебел и дрво	10	
дизајн на мебел и ентериер	10	
Вкупно	260	200

II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус студии имаат **кандидати на возраст од најмалку 30 години за жени, односно 35 години за мажи**, со претходно завршено четиригодишно средно образование, кои се вработени, или се невработени и се пријавуваат во Агенцијата за вработување.
2. Кандидатите ќе се запишуваат и ќе студираат како вонредни студенти.
Студентите од оваа категорија се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ, на две еднакви рати.
Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.
3. Селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.
4. Бодирањето на успехот од средното образование се врши на следниов начин:
 - а) Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.
 - б) Се пресметуваат и поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (дадени во Прилог 1), се дели со

бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу **20 поени** за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмета.

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за Проектот 30/35, наставно-научниот совет на факултетот формира конкурсна комисија.
2. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсната комисија на факултетот.
3. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа на кандидатите за запишување.
4. По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа.
Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до управата на факултетот.
Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.
5. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на факултетот објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.
Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.
6. Студентите што се запишуваат во рамките на Проектот 30/35, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.
При запишувањето, студентите склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

IV. Рокови за пријавување и запишување

Пријавување на кандидатите	5.9.2016
Објавување резултати од успехот од средно образование	6.9. 2016
Објавување решение за прием на кандидатите	9.9. 2016
Запишување на кандидатите	13 и 14.9. 2016

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

V. Документи за пријавување и запишување

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. оригинално свидетелство за завршено средно образование
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. образец M1/M2 нотарски заверен, или доказ дека се пријавуваат во Агенцијата за вработување.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и пријавни листови
2. две фотографии (3,5x4,5)
3. потврда за уплатена школарина на жиро-сметката **на соодветниот факултет**
4. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, **со назнака ИКСА на УКИМ, _____ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма)**, на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Надоместокот студентите го поднесуваат секоја учебна година.

Прилог 1

ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ПРИ ВРЕДНУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Факултет - студиска програма -	I предмет	II предмет
Природно-математички факултет		
етнологија и антропологија	македонски јазик	историја
математика	математика	физика или информатика
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“		
одделенска настава предучилишно воспитание	мајчин јазик	математика
библиотекарство	мајчин јазик	странски јазик
Шумарски факултет		
шумарство екоинженеринг и екоменаџмент	математика	хемија, биологија, искористување на шумите, подигање и одгледување на зелени површини, дендрологија, информатика, физика, мајчин јазик (по избор на кандидатите)
пејзажно дизајнирање	биологија	хемија, математика, искористување на шумите, подигање и одгледување на зелени површини, дендрологија, информатика, физика, мајчин јазик (по избор на кандидатите)
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер	математика или странски јазик (еден предмет по избор на кандидатот)	нацртна геометрија, информатика, физика, хемија, ликовно воспитување, техничка механика (по избор на кандидатите)

Конкурсот е објавен на интернет-страницата: <http://www.ukim.edu.mk>